



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	22 Април 2016 година Службен гласник број 5 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПРВ КВАРТАЛ ОД 2016 ГОДИНА

1. Кварталниот Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/1
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП
Извештаен период: од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година
Датум на поднесување на извештајот: 22.04.2016

Приходи - квартал 1	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2016 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	308.879.000	86.462.014	561.016.000	142.836.192	68.375.000	8.253.316	29.014.000	1.224.663	0	0	1.047.284.000	237.775.186	809.508.815	22.70
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	306.361.000	68.263.508	561.016.000	127.540.466	66.583.000	6.051.303	8.215.000	0	0	0	942.175.000	201.873.267	740.299.733	21.43
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	118.000.000	10.333.592	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	16.333.592	107.666.408	8.76
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.518.000	27.512.098	0	0	1.792.000	5.787	20.799.000	697.075	0	0	223.109.000	28.214.860	194.894.140	12.69
71														
711	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	268.357.000	41.910.263	0	0	0	0	0	0	0	268.357.000	41.910.263	226.446.737	15.62
	ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДОБЕНА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБЕНА	9.420.000	2.248.604	0	0	0	0	0	0	0	9.420.000	2.248.604	7.171.396	23.87
713	ДАНОЦИ НА ИМУТ	93.785.000	13.771.764	0	0	0	0	0	0	0	93.785.000	13.771.764	80.013.236	14.68
717	ДАНОЦИ НА СТЕЦИМАННИ УСЛУГИ	145.162.000	23.906.808	0	0	0	0	0	0	0	145.162.000	23.906.808	121.256.192	16.47
718	ТАКОСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	19.990.000	1.983.087	0	0	0	0	0	0	0	19.990.000	1.983.087	18.006.913	9.02
72														
722	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.100.000	2.176.548	0	0	68.375.000	8.253.316	1.598.000	0	0	79.033.000	10.429.864	68.603.136	13.20
	ТАКОСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.650.000	1.333.243	0	0	0	5.035	0	0	0	4.650.000	1.338.278	3.311.722	28.78
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКОСИ И НАДОМЕСТОЦИ	900.000	266.299	0	0	65.932.000	8.242.445	1.568.000	0	0	68.390.000	8.508.744	59.881.256	12.44
724	ДРУГИ ВЛАДНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	10.000	5.836	0	0	0	60.000	5.836	54.164	9.73
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.600.000	577.006	0	0	2.433.000	0	0	0	0	5.933.000	577.006	5.355.994	9.73

74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	111.422.000	41.375.203	561.016.000	142.836.192	0	0	27.456.000	1.224.663	0	0	699.894.000	185.435.058	514.458.942	26.49
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ И НЕОА НА ВЛАСТ	110.802.000	41.375.203	561.016.000	142.836.192	0	0	0	0	0	0	671.818.000	184.210.395	487.607.605	27.42
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАИСТВО	620.000	0	0	0	0	0	12.002.000	524.663	0	0	12.622.000	524.663	12.097.337	4.16
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	0	7.826.000	0	7.826.000	0.00
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	7.628.000	700.000	0	0	7.628.000	700.000	5.926.000	9.18
73	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	118.000.000	10.333.592	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	10.333.592	107.666.008	8.76
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0.00
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	108.000.000	10.333.592	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000	10.333.592	97.666.008	9.57

Образложение

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ
М-р Никола Динески

БР.25-903/2
22.04.2016. год.
ПРИЛЕП

	Расходи - квартал 1	Буџет за 2016 година		Наменска вложница за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		Останато за реализација до крај на 2016 година	%
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал		
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	56.298.000	12.531.207	448.495.000	112.549.880	5.900.000	1.325.957	0	0	0	0	510.813.000	126.406.844	384.206.156	24.76
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	36.540.000	8.092.186	325.963.000	82.022.253	4.250.000	954.443	0	0	0	0	308.753.000	91.068.882	275.684.118	24.83
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	12.818.000	2.847.555	122.402.000	30.527.427	1.650.000	371.514	0	0	0	0	138.950.000	33.746.496	103.213.504	24.64
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	5.900.000	1.591.466	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	1.591.466	5.308.534	23.06
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	285.000	2.415.000	10.58
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	105.000	1.095.000	8.75
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОЈАВНИ РАСХОДИ)	1.500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	180.000	1.320.000	12.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ	205.533.000	42.242.824	110.731.000	14.631.820	60.641.000	4.725.346	8.215.000	0	0	0	385.120.000	61.599.990	323.520.010	16.00
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	1.550.000	129.824	0	0	905.000	100.152	5.873.000	0	0	0	8.328.000	229.676	8.098.324	2.76

421	КОМПАНИИ УСЛУГИ, ГРЕВНЕ, КОММУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	42.149.000	10.759.618	55.081.000	7.990.447	8.338.000	562.048	0	0	0	0	0	105.569.000	19.312.113	86.256.887	18.29
423	СИПЕН ИНВЕНТАР, АУТАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	24.220.000	2.981.375	15.511.000	2.384.390	31.973.000	2.635.162	852.000	0	0	0	0	72.296.000	8.000.907	64.295.093	11.07
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	92.974.000	22.477.295	8.713.000	1.278.705	6.300.000	354.475	0	0	0	0	0	107.987.000	24.110.475	83.876.525	22.33
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	28.360.000	2.915.716	29.660.000	2.732.781	11.764.000	959.768	1.126.000	0	0	0	0	70.910.000	6.608.265	64.301.735	9.32
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	11.380.000	1.835.890	1.766.000	245.537	1.360.000	113.721	664.000	0	0	0	0	15.170.000	2.195.148	12.974.852	14.47
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	4.900.000	1.143.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	1.143.406	3.756.594	23.33
45	КАМАТИ	500.000	127.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	127.308	372.692	25.46
452	КАМАТИ ПО СТРАНОСИ КРЕДИТИ	500.000	127.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	127.308	372.692	25.46
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	32.970.000	10.576.437	1.830.000	358.956	42.000	0	0	0	0	0	0	34.842.000	11.035.363	23.806.637	31.87
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	8.000.000	2.101.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	2.101.407	5.898.593	26.27
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7.950.000	4.891.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.950.000	4.891.000	2.000.000	86.21
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	17.470.000	3.684.030	1.830.000	358.956	42.000	0	0	0	0	0	0	19.342.000	4.042.956	15.299.014	20.90
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.600.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	224.000	1.376.000	14.00
471	СОЦИЈАЛНИ НАДЖЕСТОЈИ	1.600.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	224.000	1.376.000	14.00
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	6.800.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	2.196.732	4.603.268	32.30
491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	6.800.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	2.196.732	4.603.268	32.30

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.518.000	27.512.098	0	0	1.792.000	5.787	20.799.000	697.075	0	0	0	223.109.000	28.214.960	194.894.040	12.66
480	Резерви за капитални расходи	6.240.000	0	0	0	1.444.000	0	93.000	0	0	0	0	7.777.000	0	7.777.000	0.00
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	25.780.000	470.764	0	0	0	0	12.880.000	697.075	0	0	0	38.660.000	1.167.839	37.492.161	3.02
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	154.198.000	25.777.748	0	0	0	0	7.826.000	0	0	0	0	162.024.000	25.777.748	135.246.252	16.53
483	КУПУВАЊЕ НА НЕВЕЛОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	148.000	201	0	0	0	0	0	148.000	201	147.799	0.14
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	7.100.000	0	0	0	200.000	5.966	0	0	0	0	0	7.300.000	5.966	7.294.414	0.08
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА	7.200.000	263.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	263.586	6.936.414	3.68

ПРОГРАМА	АО - АО.Совет на општина	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирањата активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останото за реализација до крај на 2016 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
		АО - АО.Совет на општина														
40	ПЛАТИ, НАЧЕНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА РАБОТЕНИТЕ	7.700.000	1.768.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	1.768.327	5.931.673	22,07
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	800.000	176.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	176.861	623.139	22,11
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.900.000	1.591.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	1.591.466	5.308.534	23,06
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	265.000	2.415.000	10,56
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	105.000	1.096.000	8,79
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	160.000	1.320.000	12,60
42	СТОКИ И УСЛУГИ	870.000	35.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	35.235	834.765	4,05
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	300.000	35.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	35.235	264.765	11,74
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0,00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.150.000	5.977.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150.000	5.977.209	5.172.791	53,61
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.600.000	2.400.000	40,00
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2.000.000	1.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.061.000	939.000	53,06
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	5.150.000	3.316.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150.000	3.316.209	1.833.791	54,39
47	СОЦИЈАЛНИ БЕЗНАМЕНИЦИ	1.600.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	224.000	1.376.000	14,00
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	224.000	1.376.000	14,00

	ПРОГРАМА	А0 - АО Совет на општина		Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%
ПРОГРАМА А0 - АО Совет на општина																	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	7.628.000	697.075	0	0	7.628.000	697.075	6.930.925	9.14
481	ЗЕМНИ НА ВЛАСТИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	7.628.000	697.075	0	0	7.628.000	697.075	6.930.925	9.14

Образложение

ПРОГРАМА 81 - 81. ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	Буџет за 2016 година		Нанесена дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 81 - 81. ДЕТОСКИ ГРАДИНИ													
40	0	0	30.533.000	7.927.755	0	0	0	0	0	0	30.533.000	7.927.755	22.605.245
													25.96
401	0	0	22.192.000	5.771.739	0	0	0	0	0	0	22.192.000	5.771.739	16.420.261
													20.01
402	0	0	8.341.000	2.156.016	0	0	0	0	0	0	8.341.000	2.156.016	6.184.984
													25.85
42	0	0	3.900.000	257.000	26.227.000	1.815.965	415.000	0	0	0	30.542.000	1.872.965	28.669.035
													6.13
420	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
													0.00
421	0	0	3.900.000	257.000	4.240.000	502.151	0	0	0	0	8.140.000	759.151	7.380.849
													9.33
423	0	0	0	0	15.638.000	790.031	415.000	0	0	0	16.081.000	790.031	15.290.969
													4.92
424	0	0	0	0	3.681.000	156.477	0	0	0	0	3.681.000	156.477	3.524.523
													4.25
425	0	0	0	0	2.370.000	198.690	0	0	0	0	2.370.000	198.690	2.211.360
													6.89
426	0	0	0	0	200.000	8.696	0	0	0	0	200.000	8.696	191.344
													4.33
46	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0	97.000
													0.00
464	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000	0	97.000
													0.00

Образложение

ПРОГРАМА	В2 - В2.Домови за стари	Буџет за 2016 година		Нанесена дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В2 - В2.Домови за стари														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНАТЕ	0	0	5.900.000	1.343.015	5.900.000	1.325.957	0	0	0	0	11.800.000	2.668.972	22.62
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.250.000	979.024	4.250.000	954.443	0	0	0	0	8.500.000	1.933.467	22.79
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.650.000	363.991	1.650.000	371.514	0	0	0	0	3.300.000	735.505	22.29
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.879.000	532.849	8.110.000	1.428.000	15.985.000	1.574.820	0	0	0	0	30.574.000	3.535.669	11.56
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.179.000	532.849	2.000.000	0	3.595.000	7.700	0	0	0	0	6.774.000	540.549	7.98
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АПАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	5.700.000	0	6.110.000	1.428.000	10.880.000	1.311.160	0	0	0	0	22.690.000	2.739.150	12.07
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	650.000	154.908	0	0	0	0	650.000	154.908	23.47
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	290.000	72.366	0	0	0	0	290.000	72.366	24.96
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	130.000	28.696	0	0	0	0	130.000	28.696	22.07
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В2 - В2.Домови за стари														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0.00
480	Расходи за капитални расходи	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0.00

ПРОГРАМА	ВА - ВА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година %		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.800.000	470.764	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	470.764	15.359.236	2.97	
480	Расходи за капитални расходи	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0,00	
481	Закени на владини ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОО НА ВЛАСТ	12.380.000	470.764	0	0	0	0	0	0	0	0	12.380.000	470.764	11.909.236	3.80	

Образложение

ПРОГРАМА	ГЛ - ГЛ ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.430.000	23.600	0	0	0	0	1.170.000	0	0	0	4.600.000	23.600	4.576.400	0.51	
430	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0.00	
435	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3.230.000	23.600	0	0	0	0	796.000	0	0	0	3.986.000	23.600	3.962.400	0.59	
436	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	339.000	0	0	0	539.000	0	539.000	0.00	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	0	4.470.000	0.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	0	4.470.000	0.00	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	5.345.000	0	0	0	5.345.000	0	5.345.000	0.00	
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000	0	93.000	0.00	
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВО НА ВЛАСТ	0	0	0	0	0	0	5.252.000	0	0	0	5.252.000	0	5.252.000	0.00	

Образложение

ПРОГРАМА	ДО – ДО Градоначелник	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		Буџет за 2016 година		Наложна дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.234.000	296.097	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.000	296.097	937.903	23,99
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	890.000	216.153	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000	216.153	673.847	24,29
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОПОСТОЈУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	344.000	79.944	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000	79.944	264.056	23,24
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.590.000	53.868	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000	53.868	1.536.102	3,30
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	480.000	34.030	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	34.030	445.970	7,09
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	350.000	19.868	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	19.868	330.132	6,68
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0,00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	264.000	586.000	31,06
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	850.000	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	264.000	586.000	31,06

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2016 година		Наложна дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година													
		План		Реализација за 1 квартал		План		Реализација за 1 квартал		План		Реализација за 1 квартал		План		Реализација за 1 квартал		Остатокот на реализација до крај на 2016 година		%					
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		47.324.000		10.466.783		0		0		0		0		0		0		47.324.000		10.466.783		36.857.217		22,12
		401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ		34.860.000		7.699.172		0		0		0		0		0		34.860.000		7.699.172		27.160.828		22,06
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗМАЦИЈА ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ		12.474.000		2.767.611		0		0		0		0		0		0		12.474.000		2.767.611		9.706.369		22,19
		42	СТОКИ И УСЛУГИ		52.900.000		10.983.213		0		0		0		0		0		52.900.000		10.983.213		41.916.787		20,76
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ		850.000		95.494		0		0		0		0		0		0		850.000		95.494		754.506		11,23
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ		18.100.000		4.158.811		0		0		0		0		0		0		18.100.000		4.158.811		13.941.189		22,98
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА		8.020.000		2.101.124		0		0		0		0		0		0		8.020.000		2.101.124		5.916.876		26,20
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		7.000.000		988.927		0		0		0		0		0		0		7.000.000		988.927		6.011.073		14,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		5.870.000		883.226		0		0		0		0		0		0		5.870.000		883.226		4.986.774		15,06
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ		8.560.000		1.642.789		0		0		0		0		0		0		8.560.000		1.642.789		6.917.211		19,19
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ		4.500.000		1.112.842		0		0		0		0		0		0		4.500.000		1.112.842		3.387.158		24,73
45	КАНАТИ		500.000		127.308		0		0		0		0		0		0		500.000		127.308		372.692		25,46
452	КАНАТИ ПО СТРАНОСИ ЈУРЕДИТИ		500.000		127.308		0		0		0		0		0		0		500.000		127.308		372.692		25,46
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		6.800.000		2.196.732		0		0		0		0		0		0		6.800.000		2.196.732		4.603.268		32,30
491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ		6.800.000		2.196.732		0		0		0		0		0		0		6.800.000		2.196.732		4.603.268		32,30
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.000.000		263.586		0		0		0		0		0		0		3.000.000		263.586		2.736.414		8,79
480	Расходи за капитални расходи		600.000		0		0		0		0		0		0		0		600.000		0		600.000		0,00

	ПРОГРАМА	ЕО - ЕО Општински администрација	Буџет за 2016 година		Наменски дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%
482		ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00
485		ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0,00
486		УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	1.200.000	263.586	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	263.586	936.414	21,97

Образложение

ПРОГРАМА		30 - ЈО. Одржување на урбаната општина		30 - ЈО. Одржување на урбаната општина													
				Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
				План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година	%
		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00		

Образложение

ПРОГРАМА 23 - 33 Јавно осветлување	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 23 - 33 Јавно осветлување													
42													
	СТОКИ И УСЛУГИ	28.000.000	6.251.969	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	6.251.969	21.748.031
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	18.000.000	5.591.298	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	5.591.298	12.408.702
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	6.500.000	404.391	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	404.391	6.095.609
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.500.000	256.280	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	256.280	3.243.720

Образложение

ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота		ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота													
		Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот до крај на 2016 година %	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.274.000	989.594	0	0	0	0	0	0	0	0	12.274.000	989.594	11.284.406	8,06
		12.274.000	989.594	0	0	0	0	0	0	0	0	12.274.000	989.594	11.284.406	8,06
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ														

Образложение

ПРОГРАМА	35 - 35. Јавен локален превоз на патници	35 - 35. Јавен локален превоз на патници													
		Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000	0,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000	0,00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	501.407	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	501.407	3.498.593	12,54
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	4.000.000	501.407	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	501.407	3.498.593	12,54

Образложение

ПРОГРАМА	36 – 36. Одржување и заштита на локални патници и улици и регулирање на режимот на сообраќајот	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година %		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.000.000	8.228.140	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	8.228.140	10.771.860	43,31	
		19.000.000	8.228.140	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	8.228.140	10.771.860	43,31	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ															

Образложение

ПРОГРАМА	27 - 37 Одржување и користење на паркови и зеленило	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година					
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот до крај на 2016 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	424	СТОКИ И УСЛУГИ	45.000.000	11.680.754	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	11.680.754	33.319.246	25,96	
		ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	45.000.000	11.680.754	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	11.680.754	33.319.246	25,96	

Образложение

ПРОГРАМА	38 - 38 Други комунални услуги	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		%
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	225.828	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	225.828	5,65
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.000.000	169.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	169.200	5,64
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.000.000	56.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	56.628	5,66

Образложение

ПРОГРАМА	42	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
				29 - 29. Одржување на простори за паркирање															
				Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година					
				План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година	%		
				900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0,00	
				900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0,00	

ПРОГРАМА	ЗА - ЗА Изградба на јавно осветлување	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	1.546.225	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	1.546.225	7.453.775
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	9.000.000	1.546.225	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	1.546.225	7.453.775
														17,16

ПРОГРАМА	ЖГ - ЖГ Изградба на системи за водоснабдување	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		%	
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0,00

ПРОГРАМА	ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патници	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година					
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48		ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патници															
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	108.768.000	19.769.077	0	0	0	0	7.826.000	0	0	0	116.624.000	19.769.077	96.854.923	16,96		
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	102.256.000	19.769.077	0	0	0	0	7.826.000	0	0	0	110.124.000	19.769.077	90.354.923	17,95		
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0,00		

	ДИ - ЈИ Изградба на системи за овозможување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%	
ПРОГРАМА																
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.200.000	4.796.040	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	4.796.040	12.403.960	27,86	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	17.200.000	4.796.040	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	4.796.040	12.403.960	27,86	

ПРОГРАМА	31 - 31. Други комунални услуги (капитални расходи)	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.600.000	119.733	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	119.733	13.480.267	0,88	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	13.600.000	119.733	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	119.733	13.480.267	0,88	

ПРОГРАМА	ЗН - ЗН. Урбана опрема (капитални расходи)	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00	
480	Расходи за капитални расходи	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00	

	ПРОГРАМА ЗП - ЗП. Јавен Превоз (Капитални расходи)	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
														%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00
485	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	K1 – K1.Виблицовство	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														K1 – K1.Виблицовство													
		Буџет за 2016 година		Нанесна дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		Буџет за 2016 година		Нанесна дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година					
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот до крајот на 2016 година	% реализација				
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	6.285.000	1.415.895	0	0	0	0	0	0	6.285.000	1.415.895	4.869.105	22,53														
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.620.000	1.033.601	0	0	0	0	0	0	4.620.000	1.033.601	3.586.399	22,37														
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОПОСТОЈУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.665.000	382.294	0	0	0	0	0	0	1.665.000	382.294	1.282.706	23,96														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	2.806.000	431.478	600.000	84.123	0	0	0	0	3.406.000	515.601	2.890.399	15,14														
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	45.000	6.530	0	0	0	0	45.000	6.530	38.470	14,51														
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	1.250.000	59.779	140.000	31.329	0	0	0	0	1.390.000	91.108	1.298.892	6,55														
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ПОПРАВКИ	0	0	700.000	145.136	100.000	9.085	0	0	0	0	800.000	154.221	645.779	19,28														
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	500.000	127.759	100.000	0	0	0	0	0	600.000	127.759	472.241	21,29														
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	230.000	64.431	165.000	27.810	0	0	0	0	395.000	92.241	302.759	23,35														
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	126.000	34.373	50.000	9.369	0	0	0	0	176.000	43.742	132.258	24,85														

Образложение

ПРОГРАМА	K4 - K4. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
42	СТОЖИ И УСЛУГИ	7.000.000	1.252.232	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.252.232	5.747.768	17,86
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	600.000	30.823	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	30.823	969.177	5,14
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРАВКА	3.100.000	421.980	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	421.980	2.678.020	13,61
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.880.000	606.328	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	606.328	1.273.672	32,25
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.420.000	193.101	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	193.101	1.226.899	13,60
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	103.821	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	103.821	5.896.179	1,73
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.000.000	103.821	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	103.821	5.896.179	1,73

	КА - КА. Културни манифестации и творештво	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	%
ПРОГРАМА														
КА - КА. Културни манифестации и творештво														
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	546.673	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	546.673	13,67
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	4.000.000	546.673	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	546.673	13,67

Образложение

ПРОГРАМА	ДР - ДР Спорт и рекреација	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000	3.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	3.830.000	2.670.000	98,92
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5.900.000	3.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	3.830.000	1.670.000	99,64
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		Н1 - Н1.Основно образование		Буџет за 2016 година		Нанесена дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година	
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	244.700.000	61.557.018	0	0	0	0	0	0	0	0	244.700.000	183.142.982
		0	0	178.300.000	44.938.772	0	0	0	0	0	0	0	0	178.300.000	133.361.228
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	178.300.000	44.938.772	0	0	0	0	0	0	0	0	178.300.000	133.361.228
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	66.400.000	16.618.246	0	0	0	0	0	0	0	0	66.400.000	49.781.754
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	57.920.000	8.333.014	8.956.000	833.436	0	0	0	0	0	0	66.876.000	57.909.550
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	215.000	32.000	0	0	0	0	0	0	215.000	183.000
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	32.781.000	5.318.295	82.000	14.968	0	0	0	0	0	0	32.863.000	27.529.737
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	6.764.000	579.176	2.818.000	379.728	0	0	0	0	0	0	9.582.000	8.623.096
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	6.833.000	1.034.995	480.000	38.400	0	0	0	0	0	0	7.313.000	6.230.605
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	10.152.000	1.241.827	5.112.000	194.021	0	0	0	0	0	0	15.264.000	13.868.352
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.390.000	158.921	249.000	14.319	0	0	0	0	0	0	1.639.000	1.466.760
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.688.000	358.956	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688.000	1.329.044
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	1.688.000	358.956	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688.000	1.329.044
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
Н1 - Н1.Основно образование															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.482.000	201	0	0	0	0	0	0	1.482.000	1.481.799
480	Расходи за капитални расходи	0	0	0	0	1.274.000	0	0	0	0	0	0	0	1.274.000	1.274.000
483	КУПУВАЊЕ НА НЕВЕЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	148.000	201	0	0	0	0	0	0	148.000	147.799
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Образложение

ПРОГРАМА	Н2 - Н2 Средно образование	Буџет за 2016 година		Нанесена дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година				
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот на реализација до крај на 2016 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНАТЕ	0	0	144.069.000	36.164.799	0	0	0	0	0	0	144.069.000	36.164.799	107.904.201	25,10	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	104.800.000	26.398.669	0	0	0	0	0	0	104.800.000	26.398.669	78.401.331	25,19	
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОПОСТОЈУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	39.269.000	9.766.130	0	0	0	0	0	0	39.269.000	9.766.130	29.502.870	24,87	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.000.000	0	37.995.000	4.182.328	9.273.000	817.002	6.630.000	0	0	0	56.898.000	4.999.330	53.898.670	8,49	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	515.000	61.622	5.798.000	0	0	0	6.313.000	61.622	6.251.378	0,98	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	15.150.000	2.355.373	282.000	5.900	0	0	0	0	15.432.000	2.361.273	13.070.727	15,30	
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АПАРАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	1.937.000	232.038	2.539.000	145.188	137.000	0	0	0	4.613.000	377.226	4.236.774	8,18	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	1.380.000	115.951	1.379.000	4.890	0	0	0	0	2.759.000	120.641	2.638.359	4,37	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.000.000	0	19.278.000	1.426.723	3.827.000	546.921	370.000	0	0	0	28.475.000	1.973.644	26.501.356	6,93	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	290.000	52.243	731.000	52.681	325.000	0	0	0	1.306.000	104.924	1.201.076	8,03	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	0,00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	0,00	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	290.000	5.586	0	0	0	0	290.000	5.586	284.414	1,93	
480	Расходи за капитални расходи	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0,00	
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	140.000	5.586	0	0	0	0	140.000	5.586	134.414	3,99	

ПРОГРАМА	НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	НА - НА ОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
		Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година			
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	0	13.400.000	0,00
481	ЗЕМНИ НА ВЛАДНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	0	13.400.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА НБ - НБ, Противпожарна заштита	Буџет за 2016 година		Нанесена дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година	
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Остатокот на реализација до крај на 2016 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА												
40	0	0	16.968.000	4.141.198	0	0	0	0	0	0	16.968.000	4.141.198
												12.826.802
401	0	0	11.801.000	2.900.448	0	0	0	0	0	0	11.801.000	2.900.448
												8.900.552
402	0	0	5.167.000	1.240.750	0	0	0	0	0	0	5.167.000	1.240.750
												3.926.250
42	5.215.000	639.578	0	0	0	0	0	0	0	0	5.215.000	639.578
												4.575.422
421	2.545.000	360.734	0	0	0	0	0	0	0	0	2.545.000	360.734
												2.184.266
423	900.000	63.880	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	63.880
												846.120
424	1.100.000	164.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	164.400
												935.600
425	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
												120.000
426	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
												160.000
427	400.000	30.564	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	30.564
												369.436
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА												
48	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
												190.000
480	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
												190.000

Образложение

ПРОГРАМА	Ф1 - Ф1. Урбанистичко планирање	Буџет за 2016 година		Наменска дотација за 2016 година		Самофинансирачки активности за 2016 година		Донации за 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година		
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Остатокот за реализација до крај на 2016 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.200.000	1.345.934	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	1.345.934	9.854.066
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	11.200.000	1.345.934	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	1.345.934	9.854.066
														12.02

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Драго Звезданоски 048 401 731

Овластено лице(печат и потпис):

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ПАЗАРИ“- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД
01.10.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/2
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈКП
„Пазари“- Прилеп за период од
01.10.2015 до 31.12.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/3
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп, за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/3
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка и извештајот
за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп,
за 2015 година

член 1

Се усвојува годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“- Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/4
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА
ПУП- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2015
ДО 31.12.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/4
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање согласност на тримесечниот
извештај за финансиското работење на ЈП за
ПУП- Прилеп за период од
01.10.2015 до 31.12.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/5
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП
ЗА ПУП- ПРИЛЕП,
ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП за ПУП- Прилеп, за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/5
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка и
извештајот за работењето на ЈП за ПУП-
Прилеп, за 2015 година

член 1

Се усвојува годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП за ПУП-Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/6
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА
ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП,
БР.05-308/7 ОД 18.03.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.05-308/7 од 18.03.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/6
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.05-308/7 од 18.03.2016 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.05-308/7 од 18.03.2016.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/7
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, ЗА 2015
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/7
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/15) и член

26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2015 година

член 1

Се усвојува годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/8
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-905/8
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/9
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА „ТЕРМИНАЛ-КОМУНАЛЕЦ“ ДООЕЛ ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на „Терминал-Комуналец“ ДООЕЛ Прилеп, за

2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/9
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка на „Терминал-Комуналец” ДООЕЛ Прилеп, за 2015 година

член 1

Се усвојува годишната сметка и извештајот за работењето на „Терминал-Комуналец” ДООЕЛ Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до „Терминал-Комуналец” ДООЕЛ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-903/10
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ
АКТИВНОСТИ НА ЈОУДГ „НАША
ИДНИНА”-ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на годишниот извештај за реализираните активности на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/10
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на годишниот извештај за реализираните активности на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2015 година

член 1

Се усвојува годишниот извештај за реализираните активности на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-903/11
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РАБОТАТА НА ЈОУ ГРАДСКА
БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ” –
ПРИЛЕП, ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, за 2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/11
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, за 2015 година

член 1

Се усвојува годишниот извештај за работа на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, за 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-903/12
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање на трајно

користење на движна ствар на ЈП за ПУП Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/12
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп“ бр. 6/2003, 4/2005 и 11 /2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на трајно користење на движна ствар на ЈП за ПУП Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука на ЈП за ПУП Прилеп му се дава на трајно користење движна ствар – возило, со следните карактеристики:

1. Марка-тип на возило:	Автобус	
Сетра тип S315Nd		
Регистарски број:	0154OCD	
Година на производство:	1991	
година		
Број	на	шасија:
WKK31500001030014		

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на ЈП за ПУП Прилеп, без надомест.

Член 3

Градоначалникот на Општина Прилеп склучува договор со директорот на ЈП за ПУП Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/13
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 48 став 1 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ
НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ СО ЛИКОТ НА
МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО**

1. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/13
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за меморијални споменици и спомен обележја ("Службен весник на РМ бр.66/2004 и 89/08"), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.5/2002") член 26, став 1, точка 46 од од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) и Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење("Службен весник на РМ бр.51/2015), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 22.04.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за измена и дополнување на
Одлуката за подигање, чување,
одржување, заштита и користење
на спомен обележје со ликот на
Методија Шаторов Шарло


Член 1

Во Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло

("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.10/2015) член 2 се менува и гласи:

Локацијата на споменикот се предвидува во рамките на плоштадот „Методија Андонов Ченто“ на пресекот од основните на постојните пешачки патеки (графички прилог: А2 - Ситуација). Се оформува нова градежна парцела бр.1 и површина од 1,0м2.

Севкупната висина на скулптурното решение изнесува 4,20 метри, од кои висината на споменикот изнесува 2,40метри, а на постаментот 1.80 метри. Споменикот е изработен од бронза и поставен на постамент изработен од бетонски блокови врз кои налегнува армиранп-бетонска плоча како носива конструкција. Од сите страни постаментот е обложен со гранитни плочки. Постаментот на споменикот во основа е со димензии од 0,9х 0,9 метри, согласно графичкиот и текстуалниот дел кој е составен дел на оваа одлука.



Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-903/14
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ „ИНТЕГРАЦИЈА
НА ИНОВАТИВЕН ИНФОРМАТИЧКИ
СИСТЕМ ВО ОДЛУКИТЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ И ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА”**

1. Одлуката за учество во проектот „Интеграција на иновативен информатички систем во одлуките за управување со водите и заштита на растенијата”, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/14
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 год. донесе:

ОДЛУКА

за учество во проектот
„Интеграција на иновативен информатички
систем во одлуките за управување со водите и
заштита на растенијата”

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за учество на Општина Прилеп во проектот

„Интеграција на иновативен информатички систем во одлуките за управување со водите и заштита на растенијата” (на англиски јазик "Integration of innovative information system in the decisions of water management and plant protection"), со акроним FUTUREFARM кој ќе биде аплициран во партнерство со Општина Кавадарци од Република Македонија, како и Општина Пела и Технолошкиот едукативен институт „Александар” од Солун (како Водечки партнер) од Република Грција.

Член 2

Предлог проектот ќе биде поднесен на Првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020, во Приоритетната оска 2 – Заштита на животната средина – Транспорт, Тематски приоритет б) Заштита на животната средина и промовирање на адаптација и митигација на климатските промени, превенција на ризици и управување, Специфична цел 2.3 – Одржливо управување на заштитените области, екосистеми и биодиверзитет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-903/15
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ
„СОРАБОТНИЦИ ЗА ИНОВАЦИИ ВО МСП
ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ”**

1. Одлуката за учество во проектот „Соработници за иновации во МСП во прекуграничната област”, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/15
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Бр. 25-903/16
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 год. донесе:

О Д Л У К А
за учество во проектот
„Соработници за иновации во МСП во
прекуграничната област“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за учество на Општина Прилеп во проектот „Соработници за иновации во МСП во прекуграничната област“ (на англиски јазик "SME INNOVATION ASSOCIATES IN THE CB AREA"), со акроним IEMPLOY-U. Предлог проектот ќе биде аплициран во партнерство со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола – Економски факултет Прилеп и Стопанската комора на РМ (од Битола), од Република Македонија, како и Универзитетот на Западна Македонија од Кожани (како Водечки партнер), Регионот на Западна Македонија и Стопанската комора на Лерин од Република Грција.

Член 2

Предлог проектот ќе биде поднесен на Првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020, во Приоритетната оска 1 – Развој и поддршка на локалната економија, Тематски приоритет а) Промовирање на вработувањата, мобилност на работната сила и социјална и културна инклузија преку границите, Специфична цел 1.1 – Создавање на можности за вработување за штотуку дипломирани студенти преку искористување на конкурентските предности на прекуграничната област посебно со користење на иновативни алатки и практики.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ „ЕКО
ПАТУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ,
ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ НА
ОТВОРЕНО НЕБО “

1. Одлуката за учество во проектот „Еко Патувања и Информации, Едукативни активности на Отворено небо“, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број08-905/16
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 2, 3 и 5 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/2002) и член 14 став 2, 3 и 5 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6/2003, 4/2005, 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 год. донесе:

О Д Л У К А
за учество во проектот
„Еко Патувања&Информации, Едукативни
активности на Отворено небо “

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност заучество на Општина Прилеп во проектот „Еко Патувања&Информации, Едукативни активности на Отворено небо“ (на англиски јазик "Open Sky Eco Travel& Information, Education Actions"), со акроним Open.Sky. Предлог проектот ќе биде аплициран во партнерство со Општина Кавадарци (како Водечки партнер) и Аероклубот од Битола од Република Македонија, како и Општина Воден, Аероклубот од Воден и Технолошкиот едукативен институт „Александар“ од Солун од

Република Грција.

Член 2

Предлог проектот ќе биде поднесен на Првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020, во Приоритетната оска 2–Заштита на животната средина – Транспорт, Тематски приоритет ц) Промовирање на одржлив транспорт и подобрување на јавната инфраструктура, Специфична цел 2.1 – Надградба на јавната инфраструктура за подобрување на времето на патување, безбедно преминување на границите и промовирање на енергетска ефикасност посебно зелен транспорт.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-903/17
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОД V ОДДЕЛЕНИЕ ВО ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВО
УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА НА ООУ
„КИРЕ ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ”-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/17
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 07 -992/2 од 05.06.2014 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V (петто) одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Бр. 25-903/18
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА**

**ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Програмата за измени и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/18
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015), чл.22, ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл.26 од Статутот на општина Прилеп (Сл.гласник на општина Прилеп бр.4/05 и 10/08) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 год, донесе:

**ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016г. (Службен гласник на Општина Прилеп бр.1/2016) во точка 2 - планирани активности, после подточка б - детални урбанистички планови по ГУП, се додава:

в. Локална урбанистичка планска документација

1. Локална урбанистичка планска документација за КП172/1, КП172/2 и 164-дел, КО Ново Лагово, Општина Прилеп
2. изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за сервиси и (или) стоваришта на КП179/1, КП179/8, месност Долно Садово, КО Беровци, Општина Прилеп
3. Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со формирање на градежна парцела од кп.бр. 2025, кп.2024,

кп.2022-дел, кп.3012-дел КО Присад, Општина Прилеп

4. Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија за КП 2995 во КО Варош, Општина Прилеп

3. Финансирање

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2016 г и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Бр. 25-903/19
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2016 ГОДИНА**

1. Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-905/19
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26, став 1, точка 16 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

**ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА**

- Вовед

Во согласност со член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„ бр.6/2003,4/05 и 10/08), Закон за градење („Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010 ,18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 ,39/16”), Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ” бр. 17/11;53/11;144/12;59/13;137/13;163/13,15/15, 44/15, 193/15, 30/16 и 31/16), Закон за комунални дејности („Сл.весник на РМ” бр.95/12;163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), Закон за комунални такси („Сл.весник на РМ” бр.61/04;64/05;92/07;123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање („Сл.весник на РМ” бр.36/10) и Упатство за начинот на изготвување на годишната програма за поставување на времен објекти и микролокациски услови и формата и содржината на одобрението за поставување на времен објекти и одобрението за поставување на урбана опрема донесено од Министерството за транспорт и врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.

Врз основа на член 80 од Закон за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010 ,18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013,

27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 ,39/16”), а во врска со чл. 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„ бр.6/2003,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе О Д Л У К А за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп. Надлежност на Општината е утврдување стандарди и давање согласност за поставување на времени објекти и урбана опрема. Согласно Законот за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010 ,18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 ,39/16”) потребата за поставување на урбаната опрема ја утврдува Советот на општината.

На седница на Советот на Општина Прилеп одржана на 22.04.2016 година донесена е Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп. Со оваа одлука се утврдува потреба за поставување урбана опрема и за условите и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Прилеп, како и условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 80 од Законот за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010 ,18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 ,39/16”), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.

Оваа програма важи за 2016 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010 ,18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 ,39/16”) во

смисла на, а во врска со чл. 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр. 5/2002) и чл. 26, с. 1, т. 16 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„ бр.6/2003,4/05 и 10/08), урбаната опрема претставува опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостојечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Другите видови урбана опрема ќе бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма.

1. Цел на Програмата

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Прилеп;
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина;
- Вработување на невработени лица (податоци за работоспособно и младо невработено население);
- Моожност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба, сувенири;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња);

2. Видови на урбана опрема

Според Законот за градење („Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16“) урбаната опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште. Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета опрема

за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостојечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

Оваа урбана опрема ќе се поставува со претходен избор од неколку типски идејни решенија кои општина Прилеп ги избира на конкурс.

Се утврдува модуларен систем (кој ќе биде прикажан со графички дел - проект) за објектите во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

2.1. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за вршење на дејноста,
- естетско морфолошките критериуми овозможуваат редицајн на постојната типизација, односно морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност,
- материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Прилеп треба да ги задоволува основните барања за градбата, согласно („Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16“).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен пристап до истата.

Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата

со примена на современи материјали, чисти, исправни и естетски прифатливи.

Дограѓа, надграѓа и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со колички.

Минималната ширина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2м, а за поставување на монтажено - демонтажено или типски објект од лесна конструкција истата треба да изнесува минимум 4,5м.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (за кошничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно

1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).

Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.

Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од други прописи.

Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0м од пресечната точка на двете регулациони линии.

Доколку пешачката површина е поголема од 5,0м во радиусот на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

- соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електронапојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели на

услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

- примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.

- согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и слично.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на културно-историското наследство, односно на природата.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Урбаната опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребениот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15см.

Привремени паркинзи и природни патеки

Привремени паркинзи и природни патеки на неизградено градежно земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80 м).

Платформи

Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манifestации), како и придружните објекти во функција на

истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

Сплавови - платформи за јавни настани на вода

Сплавови се површини поставени на вода поврзани со копно со максимална дозволена повшина до 100м². Се поставуваат сезонски и се користат како летна тераса или краткотрајно за одредени манифестации.

Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Скопје, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

Летни дискотеки

При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за поставување на урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени шанкови и други објекти.

Се поставуваат со Програма донесена на Совет на Општина Прилеп.

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и сладолед

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, сувенири и сладолед да не биде поголема од 4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0м².

Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м x 1,5м, како би се овозможило нивно непречено

функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина до 16,0 м², кои можат да се постават на одредени места. Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

Обликовни услови

- Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поставување на рол тенда.

- На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

- На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

Сообраќајни услови

- Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на радиусот за десно свртување.

Технички услови

- При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со вршење на

дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација, (мијалник-тоалет).

- Подната, зидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат од непропусен, неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти.

Автобуски постојки

Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина од 4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на тротоар до врвот на покривачот.

Во зависност од фреквенцијата на сообраќајот има четири типа на автобуски стојалишта и тоа:

а) Тип А - само автобуска постојка

Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

б) Тип Б - автобуска постојка со билетара

Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

в) Тип В - автобуска постојка со киоск

Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

г) Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск

Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го утврдува Општина Прилеп.

При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор пред нив од 2,5м.

Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0м². За нив важат стандардите за монтажно-демонтажни и типски објекти.

Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови

и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.78/06, 140/07;12/09; и 142/10), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).

Се забранува покривање на урбаната опрема на летната тераса со најлони. За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се забранува скаладирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово натрупување на куп.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столци, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столци, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се поставува на начин утврден со елаборат. Со елаборат се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м.

Масите и столците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од квалитетни материјали. На определени

простори: пешачки зони, плоштад и во заштитени зони може да биде пропишан видот на опремата со посебен елаборат.

Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.

Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобриениот простор, можат да ја наткрива само одобрената површина и не смеат да биде прицврстен за подлогата.

Тендите се типски - монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столци паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летните тераси минималната слободна височина изнесува 3.2м. Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобриениот простор за летна тераса.

Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна површина.

Настрешница е лесен монтажно - демонтажна елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно и со роло механизам.

При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува 3.2м.

Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на направи за заштита од атмосферски влијанија.

Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до подлогата.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволиениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај

водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

Самостоечките рекламни паноа

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр.54/07, 86/08, 98/08 и 64/09;161/09;36/11;51/11) и посебен акт на Општина Прилеп.

Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење до 30 дена.

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена. Може и во уредено зеленило.

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м x 1,2м за луѓето со хендикеп.

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на Општина Прилеп.

Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се

поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за временни објекти и урбана опрема од слободната природна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на временни објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и граничнитеци е 0.80 м.

Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во градот определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на локацијата.

Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м², и се поставуваат и отстрануваат по завршување на дејноста. Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Елементи за изложување на производи

Елементи за изложување на производи се витрини, полици, фрижидери.

Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред трговски локации, по правило во широчината на челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена зелена површина.

Елементи за изложување на производи се поставуваат покрај зидот на локалот.

Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални потпираници.

Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува и затвора на било кој начин. (најлони, застакленување и слично)

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

2.2. Дејности кои можат да се вршат во времените објекти

Со урбаната опрема можат да се вршат

дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16”).

Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

3. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Закон за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16”), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината Прилеп.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во размер 1:1000.

Општина Прилеп на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите од определување на локации за поставување на урбана опрема и нивно дислоцирање или задржување и во наредниот програмски период.

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог.

Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на општина Прилеп.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Општина Прилеп согласно Законот за градење (“Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14,

187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16”) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Прилеп, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина Прилеп.

Доколку урбаната опрема се поставува за вршење дејност на јавна површина пред деловна проторија, одобрението за поставување може да се издаде само ако за користење на просторот претходно е издадено одобрение за вршење дејност, од страна на градоначалникот на Општина Прилеп.

Кога просторот пред деловната проторија на кој се бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште во сопственост потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловна проторија.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации, и др.).
- краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.).
- сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.).
- годишно за период до 1 година (угостителство, трговија, градилиште и др.).
- за период до 4 години (рекламни паноа)
- за период до 20 години (детски игралишта, дополнителни монтажни демонтажни паркинг простори, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско- конзуларните представништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијални објекти).

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање до градоначалникот на Општина Прилеп.

Кога издавањето на одобрение за поставување е во надлежност на градоначалникот на Општина Прилеп, одобрението за поставување ќе се издаде во рамките на постапка за добивање на одобрение за вршење на дејност.

Постапката за добивање на одобрение за вршење на дејност, ја води надлежната служба на Општина Прилеп, согласно пропишани услови и стандарди.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено

барање (формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

И. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед;

1. одобрение за вршење на дејност, издадено од Општина Прилеп,

2. Проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата;

3. доказ за регулирано плаќање на комунална такса;

4. геодетски елаборат со нумерички податоци.

ИИ. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови:

1. одобрение за вршење на дејност, издадено од Општина Прилеп,

2. заверен Елаборат врз основа на кој е издадено одобрение за вршење на дејност,

3. доказ за регулирано плаќање на комунална такса,

4. извод од Програма;

5. геодетски елаборат со нумерички податоци.

ИИИ. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажено-демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти

1. Извод од Програма, со микролокациски услови

2. Основен ревидиран проект

3. Геодетски елаборат со нумерички податоци.

ИВ. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност

1. Извод од Програма со микролокациски услови.

В. Фонтани

В1. Фонтана, со споменик, канделабри, клупи, корпи за отпадоци и водени басени.

1. Извод од програма со микролокациски

услови

2. Основен ревидиран проект.

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Општина Прилеп.

Надлежниот сектор на општината врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. број 08 - 1395/18 од 08.06.2010 година).

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

- престане важењето на одобрението за вршење на дејност,

- не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобренијата не може да ја издаде или пренесе на коритење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значат ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со закон.

7. Извори на финансирање на програмата

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп се финансира од буџетот на Општината за 2016 година.

7.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на времените објекти и урбана опрема

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

8. Динамика на реализација на програмата

Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

9. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Закон за градење ("Сл. весник на РМ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2013, 28/2013, 42/2014, 115/2014, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16").

10. Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Прилеп во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општината.

Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година спаѓа и графички дел.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/20

ПРЕТСЕДАТЕЛ

22.04.2016 год.

Прилеп

на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 6, УБ 6,01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "1", КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2017

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат "1", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2012-2017, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/20
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 година донесе:

ОДЛУКА

**за донесување на Детален урбанистички
план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат "1",
КО Прилеп, Општина Прилеп, плански
период 2012-2017**

чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат "1", КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2012-2017, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат е дефиниран со следната граница:

- од североисточната страна е дефинирана со осовината на постојна асфалтирана улица "Круме Волнароски" со должина од 530м' во правец северозапад - југоисток;
- од југоисточната страна е дефинирана со осовината на дел постојна асфалтирана улица "Мице Козароски" со должина од 172м' во правец југозапад - североисток;
- од југозападната страна е дефинирана со осовината на постојна асфалтирана

- собирна улица С_{4А} "Маркова" со должина од 500м' во правец северозапад - југоисток;
од северозападната страна е дефинирана со осовината на дел постојна асфалтирана улица "Тригла" со должина од 275м' во правец југозапад - североисток;

Површината на планскиот опфат УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат "1", КО Прилеп, Општина Прилеп, изнесува 11 ха т.е. 109854м² сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- **Согласност** од МТВ за Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6.01, плански опфат "1", КО Прилеп плански период 2012 - 2017, со број 24-970/1 од 21.01.2016г.
- **Предлог** Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6.01, плански опфат "1", КО Прилеп, плански период 2012 - 2017, со тех.бр. 88/12 од Ноември 2015 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп.
- **Програма** за изработка на Програма за донесување на урбанистички планови територијата на општина Прилеп за 2012 година бр.07-230/6 од 31.01.2012г.
- **Извештај** за извршена стручна ревизија тех.бр.25-03/12 од Декември 2012 година изработен од "УРБАН ПРОЕКТ" ДООЕЛ - Прилеп.
- **Решение** за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012г.
- **Мислење** бр.03-519/3 од 06.02.2013 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп формирана од страна на Градоначалникот на Општина Прилеп.
- Одговор на мислење бр.88-6/12 од февруари .2013 г
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-656/20 од 28.02.2013 година
- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-752/ од 11.03.2013 година.
- Соопштение бр. 03-752/2 од 11.03.2013 година објавено во весниците "ФОКУС" и "УТРИНСКИ ВЕСНИК".
- Известување бр.09-98/4 од 15.03.2013год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавна презентација бр.09-98/5 од 19.03.2013 год
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 – 98/6 од 02.04.2013 год
- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-98/7 од 08.05.2013 год.
- Мислење бр.03-180/2 од 25.03.2013 година од ЈКП "Водовод И Канализација" од Прилеп
- Согласност од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-738/2 од 25.03.2013г.
- Согласност од Дирекција за заштита и спасување- Прилеп
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена бр.08-3132/1 од 30.12.2013г.
- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.15-1696/2 од 18.02.2014 г
- Барање за согласност од Министерство за Здравство и Министерство за образование поднесено на 25.06.2014 г.

- Мислење од Министерство за образование и наука со 09-12090/2 од 16.09.2014 год.
- Мислење од Министерство за образование и наука со 10-17219/2 од 23.11.2015 год.
- Одговор по враќањето на документацијата од изработувачот на планот ЈП за ПУП од Прилеп со бр. 01-з/12 од Јули 2015год.
- Ургенција до Министерство за здравство од изработувачот на планот ЈП за ПУП од Прилеп со бр.03-403/2 од 07.08.2015год. со копија од примна книга од Македонска пошта за испркање на писмото.

СОДРЖИНА

1. Општ дел

- 1.1. Насловна страна
- 1.2. Содржина
- 1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 1.4. Лиценца на правното лице
- 1.5. Решение за именување на одговорни планери
- 1.6. Копии од овластувањата на планерите
- 1.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
- 1.8. Планска програма
- 1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога

2. Документациона основа

- 2.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија
 - Известувања и податоци за постојни инфраструктурни водови
 - 2.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 15.10.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.
 - 2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 год.
 - 2.1.3. Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик

на култура за дадениот плански опфат.

2.1.4. Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год од Водостопанство Прилепско Поле – Прилеп

2.1.5. Известување за постојни подземни и надземни тк инсталации од Македонски Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 26.09.2012 год.

- Мислења и согласности за конкретниот план

2.2. Текстуален дел

страна

2.2.1. Вовед 8

Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат 8

Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат 9

Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат 9

2.2.1.1. Географска положба 9

2.2.1.2. Сеизмика на просторот 9

2.2.1.3. Клима 9

2.2.2. Податоци за создадени вредности и чинители 10

2.2.2.1. Културно наследство 10

2.2.3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд 10

2.2.3.1. Површина на опфатот-нумерички показатели 11

2.2.3.2. Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели 12

2.2.3.3. Преглед на објекти по конструктивен систем 12

2.2.3.4. Преглед на објекти по спратност 12

2.2.4. Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење 13

2.2.5. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура 13

2.2.5.1. Улична мрежа – сообраќај

13

2.2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 13

2.2.5.2.1. Водовод 14

2.2.5.2.2. Фекална канализација

14

2.2.5.2.3. Атмосферска		3.1.6.2. Хидротехничка	
канализација	14	инфраструктура	9
2.2.5.3. Електроенергетска	мрежа		
	14	3.1.6.2.1. Водовод	9
2.2.5.4. Телекомуникациска	мрежа	3.1.6.2.2. Фекална канализација	10
- ПТТ	14	3.1.6.2.3. Атмосферска	
2.2.6. Инвентаризација на бесправно		канализација	10
изградени објекти	14	3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа	10
2.2.7. Анализа на степен на реализација			
на важечкиот урб. план	14	3.1.6.3. Електроенергетика	11
2.2.8. Анализа на можностите за			
просторен развој	15	3.1.6.3.1. Улично осветлување	12
2.2.9. Извод на план од повисоко ниво и		3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа	14
други релевантни податоци	16	3.1.6.4.1. Мобилна телефонија	14
2.3. Графички прилози	17		
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп		3.1.7. Економско образложение	14
2.3.2. Извод од ДУП			
2.3.3. Извод од соседен ДУП		3.1.8. Мерки за заштита	15
2.3.4. Ажурирана геодетска подлога			
M=1:1000, лист бр. 4		3.1.8.1. Мерки за заштита и	15
2.3.5. Инвентаризација и снимање на		спасување	15
изграден град. фонд со вкупна			
супраструктура и постојна		3.1.8.2. Мерки за заштита и	15
инфраструктура		спасување од пожар	15
M=1:1000, лист бр. 5			
2.3.6. Инвен. и снимање на бесправно		3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа	16
изградени градби			
M=1:1000, лист бр. 6		3.1.8.3. Мерки за заштита на	16
		животната средина	16
		3.1.8.4. Мерки за заштита на	16
		природата	16
		3.1.8.5. Мерки за заштита на	17
		културното наследство,	17
		конз. основи	17
		3.1.9. Општи услови за изградба, развој	17
		и користење на градежното	17
		земјиште на планот	17
		3.1.10. Други општи услови	19
			19
		3.1.11. Посебни услови за изградба,	19
		развој и користење на градежното	19
		земјиште на планот	19
			19
3. Планска документација		3.2. Нумерички дел	26
3.1. Текстуален дел			
		3.2.1. Нумерички показатели на ниво на	27
		плански опфат	27
		3.2.2. Нумерички показатели на ниво на	28
		градежни парцели	28
		3.2.3. Билансни показатели	29
			29

3.3. Графички дел

30

3.3.1. Регулационен план

M=1:1000, лист бр. 1

3.3.2. План на површини за градење

M=1:1000, лист бр. 2

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план

M=1:1000, лист бр. 3

3.3.4. Инфраструктурен план (еле., еле. ком. и вод. и канал.)

M=1:1000, лист бр. 4

Синтезен план

M=1:1000, лист бр. 5

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа

надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-903/21
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, УБ 9.02,
ПЛАНСКИ ОПФАТ 1, КО ПРИЛЕП,
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2014-2019**

1. Одлуката за донесување на Измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, плански период 2014-2019.

Број 08-905/21
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 донесе:

ОДЛУКА

**за донесување на Измена и дополнување на
детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02,
плански опфат 1, КО Прилеп, плански
период 2014-2019**

чл.1

Се донесува измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, плански период 2014-2019, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат е дефиниран со следната граница:

- од североисточната страна е дефинирана со осовината на постојна пешачка улица "Борка Талески" со должина од 256м' во правец северозапад - југоисток;
- од југоисточната страна е дефинирана со осовината на коритото на река "Оревоечка" со должина од 118м' во правец североисток - југозапад;
- од западната страна е дефинирана со осовината на постојна асфалтирана улица "Орде Тутески" со должина од 269м' во правец југ - север;
- од северната страна се движи низ плоштад "Методија Андонов Ченто" со должина од 66м' во правец запад - исток;

Површината на планскиот опфат УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, изнесува 21 ха т.е. 21368м² сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- **Согласност** од МТВ за Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6.01, плански опфат "1", КО Прилеп плански период 2012 - 2017, со број 24-970/1 од 21.01.2016г.
- **Предлог** Детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански

опфат 1, КО Прилеп, плански период 2014-2019, со тех.бр. 088/14 од Март 2016 година изработен од ЈП за ПУП од Прилеп.

- **Програма** за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2014г. со број 07-101/3 од 15.01.2014г.
- **Извештај од извршена стручна ревизија** со технички број 18-03/14 од Ноември 2014г. изработен од "УРБАН ПРОЕКТ" ДООЕЛ - Прилеп.
- **Одговор на извештај** од извршена стручна ревизија со технички број 088-а/14 од Декември 2014г. од изработувачот на планот.
- **Решение** за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012г.
- **Мислење** бр.03-856/7 од 24.12.2014 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп.
- **Одлука** за утврдување на Нацрт план бр.25-445/8 од 27.02.2015 година
- **Одлука** за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-618/1 од 12.03.2015 година.
- **Соопштение** број 03-612/2 од 12.03.2015 година објавено во весниците "Дневник" и "Утрински весник" на 14.03.2015г.
- **Список** на присутни лица на јавната презентација
- **Решение** за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- **Записник** од јавна презентација бр.09-38/5 од 30.03.2015 год
- **Извештај** од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09 - 38/ од 16.04.2015 год
- **Известување** за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-38/ од 09.12.2015 год.

- **Заштитно конзерваторски основи** – измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп со технички број 08-173/5 од 16.07.2015г.
- **Решение** за одобрување на Заштитно конзерваторски основи – измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп. со број УП 17-650 од 25.08.2015г.
- **Мислење** бр.17-1105/10 од 19.11.2015 година од Министерство за култура, Управа за заштита на културното наследство.
- **Одговор** на барање бр.03-12/14-1 од 03.04.2015 година од ЈКП “Водовод и Канализација” од Прилеп
- **Мислење** од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.24-593/2 од 05.05.2015г.
- **Согласност** број 10-121/2 од 09.04.2015 од Дирекција за заштита и спасување- Прилеп
- **Мислење** од Министерство за образование и наука со број 10-13030 од 01.12.2015 год.
- **Согласност** од АКН со број 0928-3253/2 од 08 Март 2016г
- **Известување** од Министерство за животна средина и просторно планирање со број 15-52/2 од 20.01.2016г.
- **Одлука** за неспроведување на стратемиска оцена со број 03-2832/1 од 18.12.2015г.
- **Извод од ГУП** со број 09-1/3 од 30.03.2016г.

СОДРЖИНА

4. Општ дел

- 4.1. Насловна страна
- 4.2. Содржина
- 4.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 4.4. Лиценца на правното лице
- 4.5. Решение за именување на одговорни планери
- 4.6. Копии од овластувањата на планерите

- 4.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
- 4.8. Планска програма
 - Прилози на документационата основа, известувања и податоци за постојни инфраструктурни водови
 - 4.9.1. Решение за одобрување на ЗКО, издадено од страна на Управата за Заштита на културното наследство со бр.УП17-650/2 од 25.08.2015год.
 - 4.9.2. Согласноста издадена од Дирекција за заштита и спасување, ПЕ Прилеп, бр.10-121/2 од 09.04.2015год.
 - 4.9.3. Мислење издадено од Министерство за образование и наука бр.03-262/2 од 12.06.2015 год.
 - 4.9.4. Мислење издадено од ЈКП "Водовод и канализација" - Прилеп, бр.03-12/14-1 од 03.04.2015год.
 - 4.9.5. Мислење издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ Прилеп, бр.24-593/2 од 05.05.2015 год.
- 4.10. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога

5. Документациона основа

5.1. Текстуален дел

5.1.1. Вовед

5.1.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат

5.1.3. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат

5.1.4. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат

5.1.4.1. Географска положба

5.1.4.2. Сеизмика на просторот

- 5.1.4.3. Клима
- 5.1.5. Податоци за создадени вредности и чинители
- 5.1.6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд
- 5.1.6.1. Површина на опфатот-нумерички показатели
- 5.1.6.2. Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели
- 5.1.6.3. Преглед на објекти по конструктивен систем
- 5.1.6.4. Преглед на објекти по спратност
- 5.1.7. Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење
- 5.1.8. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
- 5.1.8.1. Улична мрежа – сообраќај
- 5.1.8.2. Хидротехничка инфраструктура
- 5.1.8.2.1. Водовод
- 5.1.8.2.2. Фекална канализација
- 5.1.8.2.3. Атмосферска канализација
- 5.1.8.3. Електроенергетска мрежа
- 5.1.8.4. Телекомуникациска мрежа – ПТТ
- 5.1.9. Инвентаризација на бесправно изградени објекти
- 5.1.10. Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план
- 5.1.11. Анализа на можностите за просторен развој
- 5.1.12. Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци
- 5.2. Графички прилози
- 5.2.1. Извод од ГУП на Прилеп
- 5.2.2. Извод од ДУП
- 5.2.3. Ажурирана геодетска подлога М=1:1000, лист бр. 3
- 5.2.4. Инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со вкупна супраструктура
- М=1:1000, лист бр. 4
- 5.2.5. Инвентаризација и снимање на изградената инфраструктура
- М=1:1000, лист бр. 5
- 5.2.6. Инвен. и снимање на бесправно изградени градби
- М=1:1000, лист бр. 6
- 5.2.7. Инвен. и снимање на постојни споменични целини, градби од културно историско значење и културни предели
- М=1:1000, лист бр. 7
- 6. Планска документација**
- 6.1. Текстуален дел
- 6.1.1. Вовед
- 6.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
- 6.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
- 6.1.4. Планска програма
- 6.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
- 6.1.5.1. Систем на групи на класи на намени

6.1.5.2. Класа на намени	6.1.8.1. Мерки за заштита и спасување
6.1.5.3. Густина на населеност	6.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар
6.1.5.4. Парцелација и регулација	6.1.8.2.1. Хидрантска мрежа
6.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост	6.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина
6.1.6. Планско решение на комунална инфраструктура	6.1.8.4. Мерки за заштита на природата
6.1.6.1. Планско решение на сообраќајна инфраструктура	6.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
6.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура	
6.1.6.2.1. Водовод	6.1.10. Други општи услови
6.1.6.2.2. Фекална канализација	6.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
6.1.6.2.3. Атмосферска канализација	6.1.12. Други посебни услови за градење
6.1.6.2.4. Хидрантска мрежа	3.1.12.1 Посебни услови за градба од доменот на водоснабдување и одведување на отпадните води
6.1.6.3. Електроенергетика	3.1.12.2 Посебни услови за градба од доменот на електро-снабдувањето, јавното осветлување и електронски комуникации
6.1.6.3.1. Улично осветлување	<i>3.1.12.3 Посебни услови за градба од доменот на сообраќајна инфраструктура</i>
6.1.6.4. Телекомуникациска мрежа	7.
6.1.6.4.1. Мобилна телефонија	8. 3.2. Нумерички дел
6.1.7. Економско образложение	3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат
6.1.8. Мерки за заштита	3.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели
	3.2.3. Билансни показатели
	3.2.4.

3.3. Графички дел

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

3.3.1. Регулационен план

Чл.7

M=1:1000,

лист бр. 1

3.3.2. План на површини за градење

M=1:1000, лист бр.

2

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план

M=1:1000,

лист бр. 3

3.3.4. Инфраструктурен план (еле., еле. ком. и вод. и канал.)

M=1:1000, лист бр. 4

3.3.5. Синтезен план

M=1:1000, лист бр.5

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-903/22
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО ГАЛИЧАНИ**

1. Одлуката за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место Галичани, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/22
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.46, ст.8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр. 199/14), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

Мажучиште, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА
ИЗРАБОТКА НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
ГАЛИЧАНИ**

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локално- урбанистичко планска документација вон населено место **ГАЛИЧАНИ** за изградба на објект од видот на класи на намена (ЕЗ)- некомпатибилна инфраструктура, со назив **Пречистителна станица за фекални отпадни води со Пристапен пат до неа.**

Чл.2

Локалната урбанистичко планска документација од чл. 1 на оваа одлука го опфаќа просторот на дел од КП број 327, КО Галичани, со површина од околу 1300,00м², лоциран непосредно до постоечки реципиент за одвод на отпадната вода (Штавичка Река).

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-903/23
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО МАЖУЧИШТЕ**

1. Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место

Број08-905/23
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.46, ст.8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр. 199/14), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 22.04.2016 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА
ИЗРАБОТКА НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
МАЖУЧИШТЕ**

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локално- урбанистичко планска документација вон населено место **МАЖУЧИШТЕ** за изградба на објект од видот на класи на намена (ЕЗ)- некомпатибилна инфраструктура, со назив **Пречистителна станица за фекални отпадни води со Пристапен пат до неа.**

Чл.2

Локалната урбанистичко планска документација од чл. 1 на оваа одлука го опфаќа просторот на дел од КП број 651 и 652, КО Мажучиште, со површина од околу 1300,00м², лоциран во близина до постоечки реципиент за одвод на отпадната вода.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-903/24
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ИЗРАБОТКА
НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО СЕЛЦЕ**

1. Одлуката за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко- планска документација вон населено место Селце, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-905/24
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.46, ст.8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр. 199/14), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден04.2016 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА
ИЗРАБОТКА НА
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
СЕЛЦЕ**

Чл.1

Се утврдува потребата од изработка на Локално- урбанистичко планска документација вон населено место СЕЛЦЕ за изградба на објект од видот на класи на намена (ЕЗ)-некомпатибилна инфраструктура, со назив Пречистителна станица за фекални отпадни води со Пристапен пат до неа.

Чл.2

Локалната урбанистичко планска документација од чл. 1 на оваа одлука го опфаќа просторот на дел од КП број 537 и 538, КО Селце, со површина од околу 1300,00м² ,

лоциран во близина до постоечки реципиент за одвод на отпадната вода (Селечка Река).

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-903/25
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3336 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД
ГЛИГОРОВСКИ БРАНКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.3336 -КО Ореовец, на барање од Глигоровски Бранко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-905/25
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005

и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3336 -КО Ореовец, на барање од Глигоровски Бранко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3336 -КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/26
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.879/2 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГУЛАБОСКИ СЛАВЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.879/2 -КО Прилеп, на барање од Гулабоски Славчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/26
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.879/2 -КО Прилеп, на барање од Гулабоски Славчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.879/2 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/27
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.156 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ДИМОСКА БЕТИ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156 -КО Прилеп, на барање од Димоска Бети, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/27
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156 -КО Прилеп, на барање од Димоска Бети

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/28
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005

и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3811 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЃОЃИОСКИ АЛЕКСА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3811 -КО Прилеп, на барање од Ѓоѓиоски Алекса, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/28
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3811 -КО Прилеп, на барање од Ѓоѓиоски Алекса

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3811 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/29
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2263/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЗЛАТЕВСКИ СЛОБОДАН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2263/1 -КО Прилеп, на барање од Златевски Слободан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/29
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2263/1 -КО Прилеп, на барање од Златевски Слободан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2263/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/30
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2390 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ИВАНСКА БЛАГА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2390 -КО Прилеп, на барање од Иваноска Блага, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/30
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2390 -КО Прилеп, на барање од Иваноска Блага

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2390 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/31
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.4819/2 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД**

ИЛИОСКИ ЗОРАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4819/2 -КО Прилеп, на барање од Илиоски Зоран, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/31
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4819/2 -КО Прилеп, на барање од Илиоски Зоран

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4819/2 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/32
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

бр.103 -КО Прилеп, на барање од
Јорданоски Димче

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.103
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОРДАНОСКИ ДИМЧЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.103 -КО Прилеп, на барање од Јорданоски Димче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/32
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.103 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/33
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1177 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
КАРЧЕСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1177 -КО Прилеп, на барање од Карчески Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/33
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1177 -КО Прилеп, на барање од Карчески Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1177 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/34
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.251

-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД КОЛЕВСКИ БОРИС

1. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.251 -КО Беровци, на барање од Колевски Борис, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/34
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.251 -КО Беровци, на барање од Колевски Борис

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.251 -КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/35
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.534
-КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД
МАНЧЕСКИ ГОРГИ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.534 -КО Беровци, на барање од Манчески Горги, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/35
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот

опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.534 -КО Беровци, на барање од Манчески Горги

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.534 -КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/36
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ
ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1084 -КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ
ОД МЕМИШОСКИ МУХАРЕМ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Мемешоски Мухарем, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/36
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Мечишоски Мухарем

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/37
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.725
-КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД МИРЧЕСКА
ТРАЈАНКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725 -КО Селце, на барање од Мирческа Трајанка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/37
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725 -КО Селце, на барање од Мирческа Трајанка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.725 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/38
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1680 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
МИШЕСКА ЈАГОДА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1680 -КО Прилеп, на барање од Мишеска Јагода, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/38
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1680 -КО Прилеп, на барање од Мишеска Јагода

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1680 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/39
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.78
-КО МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД
РИСТЕСКА ПАНДЕ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.78 -КО Манастир, на барање од Ристеска Панде, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/39
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.78 -КО Манастир, на барање од Ристеска Панде

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.78 -КО Манастир.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/40
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.123/2 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД СПИРКОСКИ ВЛАТКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123/2 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Влатко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/40
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123/2 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Влатко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.123/2 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/41
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2886/3 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД
СТОЈЧЕСКИ ИГОР И РАДМИЛА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2886/3 -КО Присад, на барање од Стојчески Игор и Радмила, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/41
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2886/3 -КО Присад, на барање од Стојчески Игор и Радмила

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2886/3 -КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/42
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2897 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД
ТОДОРСКИ ЉУБЕН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2897 -КО Присад, на барање од Тодороски Љубен, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/42
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен

весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897 -КО Присад, на барање од Тодороски Љубен

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897 -КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/43
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.7 - КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ТОШЕСКА БЛАГА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување

на бесправниот објект на КП бр.7 -КО Лениште, на барање од Тошеска Блага, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/43
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.7 - КО Лениште, на барање од Тошеска Блага

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.7 - КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/44
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.4760 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ТРАЈКОСКИ ЗОРАНЧО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4760 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски Зоранчо, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/44
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4760 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски Зоранчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4760 -КО Прилеп.

Члчлен 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/45
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА С.МАЛО
КОЊАРИ, НА ОБЈЕКТ БР.1,2 И 3, НА КП
БР.344/1-КО МАЛО КОЊАРИ, ОД ОД ОД
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО-Д2 ВО СТАМБЕН
ПРОСТОР, НА БАРАЊЕ ОД ГУСАКОСКИ
ДАНАЈЛО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект бр.1,2 и 3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Гусакоски Данајло, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/45
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на

РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект бр.1,2и3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Гусакоски Данајло

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект бр.1,2и3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/46
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
СОГЛАСНО ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП, НА
ОБЈЕКТ БР.1 И2, НА КП БР.5078 И 5074-КО
ПРИЛЕП, ОД ОД ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО-
Д2 ВО СТАМБЕН ПРОСТОР, НА БАРАЊЕ
ОД ЕРМУЛОВСКИ ЦЕВЦЕТ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Ермуловски Цевцет, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/46
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Ермуловски Цевцет

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/47
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
СОГЛАСНО ДУП ЗА УАЕ БР.9,У.Б.
9/1,КВАРТ 3 И 4, НА ОБЈЕКТ БР.2, НА КП
БР.10855-КО ПРИЛЕП, ОД ПАРКОВСКО
ЗЕЛЕНИЛО ВО СТАМБЕН ПРОСТОР, НА
БАРАЊЕ ОД ЈОВАНОВСКИ БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од парковско зеленило во стамбен простор, на барање од Јовановски Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/47
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од парковско зеленило во стамбен простор, на барање од Јовановски Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од парковско зеленило во стамбен простор.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-903/48
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 5828 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 5828 КО- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/48
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 5828 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58028, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-373/2016 од 11.01.2016, за КП 5828 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 5828 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/49
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6284 КО- ПРИЛЕП

1 Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6284 КО- Прилеп, се

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08-905/49
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 6284 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58019, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-10802/2016 од 14.03.2016, за КП 6284 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 6284 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/50
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 12027/14 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12027/14 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/50
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 12027/14 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58210, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-7521/2016 од 23.02.2016, за КП 12027/14 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12027/14 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/51
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 13808/1 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 13808/1 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/51
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 13808/1 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56212, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-7932/2016 од 25.02.2016, за КП 13808/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 13808/1 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/52
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 16281 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16281 КО- Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број08-905/52
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 16281 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29974/2014 од 09.12.2014, за КП 16281 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА

од корисничкото право над КП 16281 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/53
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 16575/1 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16575/1 КО- Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број08-905/53
22.04.2016година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 16575/1 КО- Прилеп

Број 08-905/54
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-1517/2016 од 21.01.2016, за КП 16575/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 16575/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/54
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 16807/10 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16807/10 КО- Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 16807/10 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-11865/2016 од 22.03.2016, за КП 16807/10 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 16807/10 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/55
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 19147 КО- ПРИЛЕП**

Бр. 25-903/56
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 19147 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/55
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 19147 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-768/2016 од 13.01.2016, за КП 19147 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 19147 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 20303/2 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20303/2 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/56
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 20303/2 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54393, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29611/2015 од 14.08.2015, за КП 20303/2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20303/2 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на

недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/57
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 20705 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20705 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/57
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 20705 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист

бр.54629, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-9563/2016 од 07.03.2016, за КП 20705 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20705 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/58
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО
НАД КП 21725 КО- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 21725 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08-905/58
22.04.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 22.04.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 21725 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.42354, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-36026/2015 од 17.11.2015, за КП 21725 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 21725 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука

претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-903/59
22.04.2016 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

С О Д Р Ж И Н А

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 5 од 22.04. 2016 година

1. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2016 година.....	2
2. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари”- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година.....	38
3. Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Пазари”-Прилеп, за 2015 година.....	38
4. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година. Предлог.....	39
5. Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП за ПУП- Прилеп, за 2015 година.....	39
6. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2015 година на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.05-308/7 од 18.03.2016 година.....	40
7. Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на ЈКП „Комуналец”-Прилеп, за 2015 година.....	40
8. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”- Прилеп за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година.....	41
9. Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на „Терминал-Комуналец” ДООЕЛ Прилеп, за 2015 година.....	42
10. Одлука за усвојување на годишниот извештај за реализираните активности на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2015 година.....	42
11. Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” – Прилеп, за 2015 година.....	43
12. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар на ЈП за ПУП „Прилеп” Прилеп.....	43
13. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје со ликот на Методија Шаторов Шарло.....	44
14. Одлука за учество во проектот „Интеграција на иновативен информатички систем во одлуките за управување со водите и заштита на растенијата”.....	45
15. Одлука за учество во проектот „Соработници за иновации во МСП во прекуграничната област”.....	46
16. Одлука за учество во проектот „ Еко Патувања и Информации, Едукативни активности на Отворено небо “.....	46
17. Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”- Прилеп.....	47
18. Програма за измени и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2016 година.....	48

19. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година.....49
20. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЕ 6, УБ 6,01, плански опфат “1”, КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2012-2017.....58
21. Одлука за донесување на Измена и дополнување на детален урбанистички план за УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат 1, КО Прилеп, плански период 2014-2019.....62
22. Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко-планска документација вон населено место Галичани.....67
23. Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко-планска документација вон населено место Мажучиште.....68
24. Одлука за утврдување потреба за изработка на локална урбанистичко-планска документација вон населено место Селце.....69
25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3336 -КО Ореовец, на барање од Глигоровски Бранко.....69
26. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.879/2 -КО Прилеп, на барање од Гулабоски Славчо.....70
27. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.156 -КО Прилеп, на барање од Димоска Бети.....71
28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3811 -КО Прилеп, на барање од Ѓоѓиоски Алекса.....71
29. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2263/1 -КО Прилеп, на барање од Златевски Слободан.....72
30. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2390 -КО Прилеп, на барање од Иваноска Блага.....73
31. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4819/2 -КО Прилеп, на барање од Илиоски Зоран.....73
32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.103 -КО Прилеп, на барање од Јорданоски Димче.....74
33. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1177 -КО Прилеп, на барање од Карчески Благоја.....75

34. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.251 -КО Беровци, на барање од Колевски Борис.....75
35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.534 -КО Беровци, на барање од Манчески Ѓорѓи.....76
36. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Мемешоски Мухарем.....77
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.725 -КО Селце, на барање од Мирческа Трајанка.....77
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1680 -КО Прилеп, на барање од Мишеска Јагода.....78
39. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.78 -КО Манастир, на барање од Ристеска Панде.....79
40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.123/2 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Влатко.....79
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2886/3 -КО Присад, на барање од Стојчески Игор и Радмила.....80
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2897 -КО Присад, на барање од Тодороски Љубен.....81
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.7 -КО Лениште, на барање од Тошеска Блага.....81
44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.4760 -КО Прилеп, на барање од Трајкоски Зоранчо.....82
45. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно Општ акт за с.Мало Коњари, на објект бр.1,2и3, на КП бр.344/1-КО Мало Коњари, од од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Гусакоски Данајло.....83

46. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП на град Прилеп, на објект бр.1 и2, на КП бр.5078 и 5074-КО Прилеп, од од заштитно зеленило-Д2 во стамбен простор, на барање од Ермуловски Цветет.....83
47. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9,У.Б. 9/1,Кварт 3 и 4, на објект бр.2, на КП бр.10855-КО Прилеп, од парковско зеленило во стамбен простор, на барање од Јованоски Благоја.....84
48. Одлука за откажување од корисничко право над КП 5828 КО- Прилеп.....85
49. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6284 КО- Прилеп.....85
50. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/14 КО- Прилеп..86
51. Одлука за откажување од корисничко право над КП 13808/1 КО- Прилеп....86
52. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16281 КО- Прилеп.....87
53. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16575/1 КО- Прилеп....87
54. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807/10 КО- Прилеп...88
55. Одлука за откажување од корисничко право над КП 19147 КО- Прилеп.....89
56. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20303/2 КО- Прилеп.....89
57. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20705 КО- Прилеп.....90
58. Одлука за откажување од корисничко право над КП 21725 КО- Прилеп..... 90

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци